

I. Предуслов за поднесување барање за одобрение за повластен корисник:

1. Претходна регистрација во системот.


http://customs.gov.mk/images/documents/e-carina/CDEPS/CDEPS_TRADER%20PORTAL_UMS_User_Manual_UMN_v200_MK.pdf

2. Добивање листа на национални кодови од добавувачот на акцизни добра ослободени од акциза кои ќе се наведат во барањето


Појаснување – секој акцизен производ кои ќе бидат составен дел од одобрението има свој национален код како национален производ и тоа за алкохол според опис, тарифна ознака, потекло (домашно или увозно), комерцијално пакување, степен на алкохол, вид на акцизна марка (за пијалаци кои се означуваат со акцизна марка), за горива – опис, тарифна ознака, потекло (домашно или увозно).

II. Постапка во МЕОС за поднесување барање за издавање одобрение за повластен корисник во МЕОС

- Се пристапува во системот со корисничко име и лозинка.



- Се одбира модулот МЕОС



- Се одбира правниот субјект кој се застапува

Избери застапуван субјект - COLL X

https://traders-test.customs.gov.mk/trader-meos-ui/protected/userSelection.htm?execution=e1s1

СоЦДАД: Управување со економски оператори

Александар

» Изберете субјект за застапување за оваа сесија

Ваша лична сметка

ЕДБ број: _____ МК: _____
 Вид на главно кнговодство: Физичко лице
 Име: _____ А: _____
 Телефонски број: 07 _____
 Факс: _____
 Е-пошта: _____
 Продолжете со лично застапување

Ваша доделувања

Записи на една страна: 20

ЕДБ број	Вид на главно кнговодство	Име	Телефонски број	Факс	Е-пошта
МК40	Правно лице	Е: _____	07		

Подолжете со застапување на овој субјект

Записи на една страна: 20

Select any trader (for testing purposes)

Име/Назив: _____ Пребарување по име/назив
 ЕДБ број: _____ Пребарување по ЕДБ број

Записи на една страна: 20

ТМ Број * Име * Улица и Број * Поштенски код * Општина * Земја *

- Се одбира линкот „Управување со одобренија“

Функции Help

Почетна страница

» Почетна страница

- Управување со одобренија
- Управување со СЕО
- Корисни функции

Барања

CLIS CLIS - Laboratory	REG User Registration	ACC My Account
GMS Guarantee Management System	TDP Trader Declaration Processing	ARS Accounting Revenue Service
RDS Reference Data Service		

/WEB-BUF/news/main.xhtml CDEPS - MEOS - Trader UI Ver. 6.6.0-RC03

- Се одбира линкот „Поднеси барање“

Функции Help

Почетна страница

» Почетна страница


- Управување со одобренија
- Поднеси барање
- Барања за имена на издани одобренија
- Пребарувај барања
- Пребарувај одобренија
- Управување со СЕО
- Корисни функции

Барања

CLIS CLIS - Laboratory	REG User Registration	ACC My Account
GMS Guarantee Management System	TDP Trader Declaration Processing	ARS Accounting Revenue Service
RDS Reference Data Service		

/WEB-BUF/news/main.xhtml CDEPS - MEOS - Trader UI Ver. 6.6.0-RC03

- во делот Акцизи, се одбира линкот „Одобрение за повластен корисник“



- се отвора работна површина која треба да се пополни

The screenshot shows the 'Поднесување на барање за одобрение' (Submitting a request for approval) form. The form includes the following sections and fields:

- Резиме на барање** (Summary of request):
 - Побаран вид на одобрение: Барање за издавање на одобрение за повластен корисник
 - Референтен број: 20191223-145801-376
- Царински орган на издавање** (Customs authority of issue):
 - Царинска испостава за надгледување
- Царински орган за контрола** (Customs authority for control):
 - Царински орган за контрола
- Општи информации** (General information):
 - Употреба на акцизни добра за примероци за анализа и тестови при производство или за научно-истражувачки цели
 - Употреба на акцизни добра за контрола на квалитет
- Гаранција** (Guarantee):
 - Износ
 - Тип на гаранција

- На сите места каде се бара податок за Царинскиот орган во паѓачкото мени (drop down листа) се одбира МК009000 – Централна управа.

- Во делот Одобрение за повластен корисник веќе се отчитани податоците за правното лице.
- Следни полиња кои се пополнуваат со впишување се дополнување на податоците за „Детали за контакт“.
- Во делот „Локација на производи во употреба“ се впишуваат податоците за адресата на местото за повластено користење.

Во шифра на локација не се впишува ништо, бројот се генерира од системот при одобрување на барањето.

Одобрение за повластен корисник

TIN број: МК40
Даночен број: 40
Име: Б

Детали за контакт

Име: _____
Презиме: _____
Град: ГАЗИ БАБА
Поштенски број: 1136
Број на факс: _____
Улица: 810
Број: _____
Општина: _____
Телефонски број: _____
Е-пошта: n/a

Локација на производи во употреба

Шифра на локација: _____
Град: _____
Поштенски број: _____
Улица: _____
Број: _____
Општина: _____
Ознака за производство: Да
Ознака за чување: Да

Одговорно лице

Име: _____

- Во делот „Ознака за производство“ во паѓачкото мени (drop down листа) се одбира Да доколку акцизното добро ќе се користи во процес на производство (директно или индиректно) или Не во останатите случаи.
- Во делот „Ознака за чување“ во паѓачкото мени (drop down листа) се одбира, односно дека на таа локација ќе бидат складирани акцизните добра за кои се бара одобрение за повластен корисник.
- Во случај кога барањето се однесува за повеќе места за повластено користење со „+“ се додава за ново место и се пополнува на истиот начин како за првото. Со додавање „+“ може да се додадат места според потребите. Со „-“ се брише доколку по грешка е додадено место кое не треба итн.
- Во делот „Одговорно лице“ се внесуваат податоци за Единствен матичен број (ЕМБГ) на одговорното лице (управител) со МК пред бројот. МК и бројот се внесуваат во латинична подршка
- Во делот „Овластено лице“ се внесуваат податоци за Единствен матичен број (ЕМБГ) на овластеното лице со МК пред бројот. МК и бројот се внесуваат во латинична подршка

Одговорно лице

Име: _____
Презиме: _____
Единствен матичен број (ЕМБГ): _____

Овластено лице

Име: _____
Презиме: _____
Единствен матичен број (ЕМБГ): _____

(Главен дел) Одобрение за повластен корисник

Број на наименовање	Категорија на национален производ	Категорија на акцизен производ	Шифра на акцизен производ	Шифра на акцизен национален производ	Шифра на вид на ослободување	Количина
1						

- Следен чекор е пополнување на податоци во „Главен дел) Одобрение за повластен корисник“.
- Во „Категорија на национален производ“ во паѓачкото мени (drop down листа) се одбира групата на

- Во „Категорија на акцизен производ“ во паѓачкото мени (drop down листа) се одбира во која подгрупа на акцизни добра спаѓа акцизното добро (на пример S – етил алкохол и чист алкохол)

- Во „Шифра на акцизен производ“ во паѓачкото мени (drop down листа) се одбира конкретната шифра (на пример S300 – Етил алкохол за неденатурираните алкохоли или S400 за денатуриран алкохол)

- Во „Шифра на акцизен национален производ“ во паѓачкото мени (drop down листа) се одбира конкретната шифра на акцизно добро за кое се бара одобрение (како што е наведено во точка 2 од оваа насока да бидат во корелација со шифрите кои ги има регистрирано добавувачот на акцизното добро).

- Во „Шифра на вид на ослободување“ во паѓачкото мени се одбира основот по кој се бара ослободување од акциза за акцизното добро.

Шифри на вид на ослободување

- S01 Ослободување на етил алкохол кој се користи за производство на оцет во смисла на тарифниот број 2209
- S02 Ослободување на целосно денатуриран етил алкохол, кој е денатуриран со пропишани средства за денатурирање
- S03 Ослободување на целосно денатуриран етил алкохол кој е наменет за производство или преработка на производи неподобни за човечка употреба
- S04 Ослободување на етил алкохол за производство и подготовка на лекови
- S05 Ослободување на етил алкохол што се користи за медицински цели во болници, амбуланти и аптеки
- S06 Ослободување на етил алкохол и алкохолни пијалаци кои се користат за производство на ароми за прехранбени производи и безалкохолни пијалаци со содржина на алкохол од најмногу 1,2 % вол.
- S07 Ослободување на етил алкохол и алкохолни пијалаци кои се користат непосредно или како составен дел на полуготови производи за производство на прехранбени производи, пралини или во некоја друга форма

- S09 Ослободување на етил алкохол кој се користи за научно истражувачка дејност или за образовни потреби на факултети, институти и други научни институции во научни или образовни цели
- S10 Ослободување на делумно денатуриран етил алкохол кој е наменет за производство или преработка на производи неподобни за човечка употреба
- S11 Ослободување на етил алкохол кога се користи во производни процеси во количина пропишана со нормативите за производство под услов крајниот производ да не содржи алкохол
- A04 Употреба на акцизни добра за примероци за анализа и тестови при производство или за научно-истражувачки цели
- A07 Употреба на акцизни добра за контрола на квалитет
- E01 Ослободување на енергентите кога се користат за други намени, а не како погонско гориво или гориво за греење, со исклучок на енергентите од член 93 од овој закон
- E02 Ослободување на енергентите кога се користат во воздушен сообраќај, со исклучок на користењето во воздушниот сообраќај за приватни намени
- E03 Ослободување на енергентите кога се користат во минеролошки процеси
- E04 Ослободување на енергентите кога ги набавуваат Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи за специјалните возила за целите на одбраната и безбедноста
- Производителот на енергенти и електрична енергија ги користи во своите производствени погони за понатамошна
- E05 преработка, односно производство на други енергенти и електрична енергија, освен ако се користат како погонско гориво за возила
- E06 Ослободување на енергенти за реализација на проект финансиран со парични средства добиени врз основа на договор за донација
- E07 Ослободување на енергенти за реализација на проектите со ИПА
- E08 Ослободување на енергентите кога имаат двојна употреба
- E09 Ослободување на енергентите кога се користат за заедничко производство на топлинска и електрична енергија во единствен процес (когенерација)
- E10 Ослободување на електрична енергија кога се користи за двојна намена во хемиско-редукциски, електролитски и металуршки процеси
- E11 Ослободување на електрична енергија кога се користи за заедничко производство на топлинска и електрична енергија во единствен процес (когенерација)
- E12 Ослободување на електрична енергија кога се користи за производство на електрична енергија, односно одржување на системите за производство на електрична енергија кај производителот на електрична енергија
- E13 Ослободување на електрична енергија кога се користи во минеролошки процеси

Во делот „Количина“ се внесува планираната потребна количина на националниот производ


The screenshot shows a web application interface for the 'Единствен натичен број (ЕМБГ)' (Unique Invoice Number - EMBG). The interface includes a header with the text 'Единствен натичен број (ЕМБГ)' and a sub-header '([Главен дел]) Одобрение за повластен корисник'. Below the header is a form with several fields: 'Број на наменување' (Invoice Number) with a value of '1', 'Категорија на национален производ' (National Product Category), 'Категорија на акцизен производ' (Excise Product Category), 'Шифра на акцизен производ' (Excise Product Code), 'Шифра на акцизен национален производ' (National Excise Product Code), 'Шифра на вид на ослободување' (Release Type Code), and 'Количина' (Quantity). An arrow points to the 'Количина' field, indicating where the planned quantity should be entered.

Доколку се има потреба од повеќе видови акцизни добра со „+“ се отвора ново поле и се додава нов производ. Може да се додаваат акцизни добра по потреба според нивниот вид.


This screenshot is identical to the one above, showing the 'Единствен натичен број (ЕМБГ)' form. It highlights the 'Количина' (Quantity) field with an arrow, indicating where the planned quantity should be entered. The form includes fields for 'Број на наменување' (Invoice Number), 'Категорија на национален производ' (National Product Category), 'Категорија на акцизен производ' (Excise Product Category), 'Шифра на акцизен производ' (Excise Product Code), 'Шифра на акцизен национален производ' (National Excise Product Code), 'Шифра на вид на ослободување' (Release Type Code), and 'Количина' (Quantity).

За исто акцизно добро кое ќе се користи за две или повеќе намени (на пример едната намена за за медицински цели во болници, амбуланти и аптеки, а другата за за производство и подготовка на лекови) се наведуваат во две или повеќе наименованија со соодветната шифра за ослободување.


- Следен чекор е одбирање на „Потврди“ со цел проверка дали е добро пополнето барањето




- Доколку има грешки ќе се прикаже описот и во кое поле е настаната грешката




- Откако ќе се корегираат грешките се појавува порака дека нема грешки




- По добиената порака дека нема грешки се одбира „Поднеси“




- Се појавува порака дека барањето е поднесено




- Доколку се поднесе барање за откажување се појавува статусот „Баране за ставање на барањето во постапка на откажување“




- Доколку царинскиот службеник достави барање за дополнителни податоци статусот се менува во „Побарани се дополнителни податоци“ по кое треба да се постапи со одбирање на „Приказ“




- Кога барањето е прифатено и почнува постапка на обработка на истото се појавува статус „Барањето е прифатено“



- Во моментот кога за барањето се дава предлог за одобрување се појавува статусот „Предлог за одобрување на барање“




- Статусот „Барањето е одобрено“ се појавува кога одобрението за повластен корисник е одобрен од Царинската управа




III. Постапка во МЕОС за поднесување барање за промена на одобрение за повластен корисник во МЕОС


- Се одбира линкот „Барање за измена на издадени одобренија“



- Во вид на одобрение во паѓачкото мени се одбира „Барање за издавање на одобрение за повластен корисник“



- Се појавува листата каде е прикажано одобрението и се одбира линкот „Избери“



-  [Функции](#) [Неп](#)

Пребравување на одобрение (за промена) > Поднесување на барање за одобрение

» Поднесување на барање за одобрение

[Потврди](#) [Поднеси](#) [Зачувај како работна верзија на документ](#)

Резиме на барање

Побаран вид на одобрение: Барање за издавање на одобрение за повластен корисник

Референтен број: 20191224-095407-748
Издадено одобрение: MK1900000000000000001375

Царински орган на издавање: MK009000 Централна Управа

Царинска испостава за надгледување: MK009000 Централна Управа

Царински орган за контрола: MK009000 Централна Управа

Општи информации

Употреба на акционите добра за примероци за анализа и тестови при производство или за научно-истражувачки цели ☒

Употреба на акционите добра за контрола на квалитет ☐

Гаранција

Износ:

Тип на гаранција:

Референтен број на гаранција (БЕЛ):